



Република Македонија  
Совет за радиодифузија  
Бр. 02-2107/1  
30.04.2012 година  
С к о п ј е

До \_\_\_\_\_

Врз основа на член 5 став 2 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 12-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 04.05.2012 година (петок), со почеток во 13,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

### **Дневен ред**

1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 20.03.2012 година, за која имаше и две продолженија, одржани на 21.03.2012 односно на 27.03.2012.
2. Информација во врска со постапувањето на ТВ Сител, РА Антена 5, РА Канал 77 и РА Рос Метрополис по изречените мерки писмени опомена со барање за објавување.
3. Информација за висината на каматните стапки на орочените депозити во банките во Република Македонија.
4. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.
5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци на членовите на СРД.
6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци на вработените во Стручната служба на СРД.
7. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка - услуга: привремено вработување за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
8. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка – клима уреди за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
9. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година (во однос на вредноста за услугата – одржување на веб страната на СРД).
10. Разно

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 - Скопје (деловен простор на “Агромеханика” АД Скопје).

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ**  
Заменик на Претседателот,  
м-р Милаим ФЕТАИ, с.р.

*Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски*